

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 80

Год. LX

Четврток, 11 ноември 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1481. Одлука за давање согласност на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија и Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	2	1487. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/1 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за производство, промет и услуги „ДУДИН-Т“ ДОО извоз-увоз - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница што се наоѓа во хотел „Континентал“-Скопје.....	3
1482. Одлука за прифаќање на критериумите и принципите од Кодексот на Европската унија за однесување при извоз на оружје.....	2	1488. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	3
1483. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..	2	Акти на фондовите и заводите	
1484. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	2	33. Правилник за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита	3
1485. Изменување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 9 во Скопје.....	3	Објава за стапката на трошоците на живот за месец октомври 2004 година во однос на месец септември 2004 година.....	4
1486. Изменување на лиценца под бр. 23-2953/1 од 21.05.2002 година, издадена на Т.Д. „ХРОНОМЕРКУР“ и Робев и други ДОО экспорт-импорт Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“.....	3	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
		4. Декларација на Претседателството во име на ЕУ во врска со Заедничката позиција на Советот 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY).	1-4
		Огласен дел	1-88

1481.

Врз основа на член 88, став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03 и 37/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија и Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија бр. 02-726 од 21.09.2004 година, донесени од Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 21.09.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3516/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1482.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 7 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји-членки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ ОД КОДЕКСОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ ИЗВОЗ НА ОРУЖЈЕ

Член 1

Република Македонија ги прифаќа критериумите и принципите содржани во Кодексот на Европската унија за однесување при извоз на оружје, усвоени на 8.06.1998 година од Советот на Европската унија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3867/1
1 ноември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1483.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 година издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговско друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги – МАКТРИКС – увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Македонски Просветители“ бб во Охрид.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 20 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата;

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1, на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се одзема.

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3925/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1484.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 година издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 28 во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата;

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 31 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3, алинеја 1, корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3, алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на Лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

6. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3926/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1485.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ
ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ „ЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ
НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ
НАОГА НА УЛ. „НИКОЛА ВАШЦАРОВ“ БР. 9 ВО СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „25“ се заменува со бројот „30“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3927/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1486.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2953/1 ОД 21.05.2002 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА
НА Т.Д. „ХРОНОМЕРКУР“ И РОБЕВ И ДРУГИ
ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА
„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“**

1. Во точката 1 од Лиценцата под бр. 23-2953/1 од 21.05.2002 година, зборовите: „Т.Д. „ХРОНОМЕРКУР“ и Робев и други ДОО экспорт-импорт Скопје“, се заменуваат со зборовите: „Т.Д. „ХРОНОМЕТАР“-Робев и други ДОО экспорт-импорт“.

2. Во точката 2, зборовите: „ул. „Партизански одреди“ бр. 1 во Скопје“, се заменуваат со зборовите: „ул. „Партизански одреди“ бр. 151 во Скопје“.

3. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3928/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1487.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-2196/1 ОД 25.05.1998 ГОДИНА, ИЗДАДЕНА НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ
„ДУДИН-Г“ ДОО ИЗВОЗ-УВОЗ-СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА
ШТО СЕ НАОГА ВО ХОТЕЛ
„КОНТИНЕНТАЛ“-СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/1 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за производство, промет и услуги „ДУДИН-Г“ ДОО извоз-увоз-Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница, во точката 2, наместо зборовите: „во хотел „Континентал“-Скопје“, треба да стои: „ул. „Маршал Тито“ бр. 17 во Стар Дојран“.

2. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3971/1
8 ноември 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

1488.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), постапувајќи по барањето поднесено од претседателот на Одбор на директори на Брокерската кука Бро Дил АД Скопје бр. 03-177 од 21.10.2004 година, Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на ден 25.10.2004 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се продолжува времената согласност за именување на Јелена Манчевска, за Извршен директор на Брокерската кука Бро-Дил АД Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Партизански одреди“ бр. 3 дадена со Решението бр. 08-1099/3 од 03.08.2004 година.

2. Времената согласност за извршен директор важи до 01 февруари 2005 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1099/5
25 октомври 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

33.

Врз основа на член 56, став 1, точка 3, а во врска со член 69, став 1 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 07.10.2004 година, донесе

**ПРАВЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА СТОМАТОЛОШКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување на договори со здравствени установи и начинот на плаќањето на здравствените услуги кои здравствените установи ги пружаат на осигурените лица во примарната стоматолошка здравствена заштита на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд).

1. КРИТЕРИУМИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ

Член 2

За обезбедување на стоматолошка здравствена заштита на осигурените лица Фондот склучува договори со здравствените установи кои вршат примарна стоматолошка здравствена заштита ако:

- укажува стоматолошки здравствени услуги во рамките на дејноста за која е регистрирана и за која има дозвола согласно Законот за здравствена заштита и

- постојат услови за вршење на стоматолошка дејност (простор, опрема, кадри).

Член 3

Здравствената установа која пружа примарна стоматолошка здравствена заштита на осигурените лица на товар на Фондот ги обезбедува стоматолошките здравствени услуги утврдени во член 9, точка а/7 од Законот за здравствено осигурување и член 29 до 31 од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000 и 4/2001).

Член 4

Плаќањето на стоматолошките здравствени услуги од член 3 на овој правилник на здравствената установа, односно на избраниот лекар стоматолог од примарната стоматолошка здравствена заштита се врши по осигурено лице според бројот на осигурените лица кои го избале лекарот стоматолог (капитација) помножен со износот на утврдената капитација.

Капитација во смисла на овој правилник е потенцијален месечен износ на надоместокот кој на избраниот стоматолог, односно здравствена установа се исплатува заради обезбедување на услугите на осигурениците од член 3 на овој правилник.

Член 5

Надоместокот за здравствените услуги по капитација се утврдува врз основа на планираните средства за примарна стоматолошка здравствена заштита во кој се опфатени:

- трошоците за плата и надоместоците на плата на стоматолошкиот тим (лекар и асистент);
- материјалните трошоци кои се прават при пружањето на стоматолошката здравствена услуга;
- општи трошоци на работењето;
- оптимален број на пациенти на еден стоматолошки тим од 2000 осигурени лица.

Член 6

Висината на капитацијата врз основа на елементите на член 5 од овој правилник ја утврдува Управниот одбор на Фондот.

Член 7

Во населени места кои со Одлука на Управен одбор се утврдени како рурални подрачја, висината на капитацијата од член 6 се определува за најмалку 1600 осигурени лица.

Доколку во руралното подрачје определено од Фондот се јават повеќе лекари - стоматолози, за нив се плаќа по капитација на осигурени лица што го избале.

Член 8

Износот на капитација на избраниот лекар стоматолог му се исплатува 100% доколку ги оствари целите утврдени во договорот во врска со:

- извршување на предвидениот број на превентивни прегледи;
 - придржување кон обврската за рационално препишување на рецепти;
 - упатување на повисоко ниво на стоматолошка здравствена заштита;
 - оправдано одобрување на боледување.
- Доколку избраниот лекар стоматолог не ги исполни целите од став 1 на овој член, утврдениот износ на капитација се намалува, и тоа:
- за неизвршување на предвидениот број на превентивни прегледи за 10%;
 - за нерационално препишување на рецепти за 4%;
 - за нерационално упатување на повисоко ниво за 4%, и
 - за неоправдано одобрување на боледување за 2%.

Износот на капитацијата по основ на став 1 и 2 на овој член од овој правилник се пресметува врз основа на остварените резултати за секое тримесечје.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 9**

Начинот на финансирање предвиден со одредбите од овој правилник, а кој се однесува за приватните стоматолошки здравствени ординации основани врз основа на трансформацијата на јавните во приватни стоматолошки ординации (согласно член 200-к од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр.10/2004), ќе се применува по истекот на десет месеци од денот на добивањето на дозволата за работа од Министерството за здравство.

До истекот на рокот од став 1 на овој член надоместокот се утврдува од износот од остварената капитација по осигурено лице и преодниот надоместок до висина на износот од кој се пресметува капитацијата според член 5 и 6 од овој правилник и тоа:

Во период на:	Надоместок во проценти
Првиот месец	100%
Вториот месец	90%
Третиот месец	80%
Четвртиот месец	70%
Петтиот месец	60%
Шестиот месец	50%
Седмиот месец	40%
Осмиот месец	30%
Деветтиот месец	20%
Десеттиот месец	10%
Единаесеттиот месец	-

Вкупниот надоместок остварен врз основа на капитација и износот на надоместокот од став 2 на овој член не можат да го надминат износот од кој се пресметува капитацијата според член 5, 6 и 7 од овој правилник.

Член 10

Договорите во однос на начинот на плаќањето склучени меѓу Фондот и здравствените установи за вршење на стоматолошки здравствени услуги од примарната стоматолошка здравствена заштита ќе се усогласат со одредбите на овој правилник во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

За здравствените установи кои имаат склучено договори со Фондот, до усогласувањето од став 1 на овој член, продолжува да се применува постојниот начин на плаќање.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Управен одбор на ФЗОМ

Претседател,
проф.д-р Софија Тодорова, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2004 година, во однос на месец септември 2004 година, е повисока за 1,1 %.

2. Правото на пораст на платите за месец октомври 2004 година, во однос на месец септември 2004 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,55%.

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.